

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО НА ДРЖАВНИ ПРВЕНСТВА И ТУРНИРИ ВО 2021/2022 ГОДИНА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЦЦФМ

1. Сите натпревари во циу цица во Република Македонија се организираат и спроведуваат согласно со Правилата на Европската циу цица федерација (ЈЕУ), Светската циу цица федерација (ЈИФ) и Циу цица Федерација на Македонија.

2. На државните првенства, изборните турнири или куповите учество имаат циу цица клубовите кои ги имаат подмирено сите обврски кон ЦЦФМ, а натпреварувачите да се македонски државјани и уредно регистрирани во ЦЦФМ за 2020/2021 година.

3. Секој натпреварувач има право на учество во тежинска категорија согласно неговата тежина или една следна погорна категорија и по желба на сениорот во поединечно првенство во апсолутна категорија во сениорска конкуренција.

4. Секој натпреварувач има право на учество во возрастната категорија во која припаѓа и една погорна возрастна категорија. Додека спортистите од возрастната категорија кадети имаат право да се натпреваруваат и во возрастната категорија сениори, согласно новиот правилник за натпревари.

5. За екипно државно првенство во 2021 ќе важат правилата пропишани во правилникот за екипни државни првенства.

6. Возрасни категории во 2021 година:

1. ДЕЦА –U10 2012/2013 години на старост
тежинска категорија машки -21,-24,-27,-30,-34,-38,-42+42
кг
тежинска категорија жени -20,-22,-25,-28,-32,-36,-40,+40
кг времетраење на борбите -1 мин.

2. ДЕЦА –U12 2010/2011 години на старост
тежинска категорија машки -24,-27,-30,-34,-38,-42-46,-
50,+50кг
тежинска категорија жени -22,-25,-28,-32,-36,-40,-44,-
48,+48 кг времетраење на борбите -1 мин.

3. ДЕЦА –U14 2008/2009 години на старост
тежинска категорија машки -30,-34,-38,-42-46,-50,-60,-
66,+66кг
тежинска категорија жени -25,-28,-32,-36,-40,-44,-48,-52,-
57,+57 кг времетраење на борбите -1.5 мин.

4. ПИОНЕРИ –U16 2006/2007 години на
старост
тежинска категорија машки -38,-42-46,-50,-60,-66,-
73,+73кг
тежинска категорија жени -32,-36,-40,-44,-48,-52,-57,-
63,+63 кг времетраење на борбите -2 мин.

5. КАДЕТИ –U18 2004/2005 години на
старост
тежинска категорија машки -46,-50,-60,-66,-73,-73,-
81,+81кг
тежинска категорија жени -40,-44,-48,-52,-57,-57,-63,-63,-
70,+70 кг времетраење на борбите -2 мин.

6. ЈУНИОРИ –U21 2001/2003 години на
старост
тежинска категорија машки -56,-62,-69,-77,-73,-85,-
94,+94кг

тежинска категорија жени -45,-48,-52,-57,-63,-63,-70,+70
кг времетраење на борбите -3 мин.

7. СЕНИОРИ 2000+ години на старост
тежинска категорија машки -56,-62,-69,-77,-73,-85,-
94,+94кг
тежинска категорија жени -45,-48,-52,-57,-63,-63,-70,+70
кг времетраење на борбите -3 мин

8. Мерење: На официјалното мерење секој натпреварувач може да настапи само со испревна натпреварувачка легитимација и заверен лекарски преглед не постар од 6 месеци, кај специјалист по спортска медицина, сите други немаат право на настап.

9. На секој натпревар официјалното мерење е од 8.30 до 9.15 часот.

10. Нема толеранција во мерењето.

11. На државните првенства не е задолжително да има женски судија и член од натпреварувачка комисија за мерење на женските џудисти, но тие мора да се измерат за да влезат во системот на натпревари. Доколку нема женски судија или женско лице од натпреварувачка комисија ќе се одреди/назначи второ женско лице кое ќе биде присутно на мерењето поред еден од членовите од комисиите.

12. На државните првенства и сите останати натпревари од календарот на ЦЦФМ задолжително спортистот треба да има годишно осигурување, согласно правилникот за регистрација на спортисти и

согласност од родителите и овластено лице од клубот за натпреварувачите кадети кои ќе настапат на Државното првенство за сениори/ки.

13. На државните првенства и сите останати натпревари од календарот на ЦЦФМ, натпреварувачите задолжително треба да носат само кимоно за циу цица. На секој натпреварувач кој сака да настапи со друго кимоно тоа нема да му биде дозволено.

14. Системи за спроведување на натпреварите: - Во зависност од бројот на пријавените спортисти Натпреварувачката комисија ќе го одреди начинот согласно правилникот за натпревари

15. Финансиски одредби:

- Циу цица клубовите кои настапуваат на државните првенства должни се да уплатат на жиро сметка на федерацијата котизација за учество за секој натпреварувач по 300 денари најдоцна 3 дена пред натпреварот, односно на пример доколку натпреварот се одржува во недела тогаш уплатата треба да биде извршена заклучно со четврток.

- Плаќањето да се изврши на сметка: Циу цица Федерација на Македонија Ж.Сметка:-----

----- Цел на дознака: ЦЦК Име на клуб,

- котизација за учество на ДП _____ / ДП _____
20__ година Копија од уплатата да се носи задолжително на денот на натпреварот

- ЦЦФМ ги превзема расходите за сите поединечни натпревари: патни и дневни трошоци и такса за судиите, раководителот на натпреварот, делегатот и дежурниот лекар.

- Од уплатените средства во федерацијата за државното првенство кое ќе се оддржува, федерацијата дополнително ќе го стимулира клубот организатор со издвојување на средства од уплатите во износ од 1/3 од уплатените 300 денари или 100 денари по натпреварувач за клубот организатор.

- Техничкиот организатор обезбедува: сала со борилиште (борилишта), семафор (семафори), вага, дежурен лекар и редарска служба. (детално во Конкурсот за Технички организатори на натпреварите).

- Циу цица клубовите ги сносат расходите за своите натпреварувачи.

- Доколку клубот уплати средства со поголем износ од бројот на натпреварувачи кои ќе настапат, разликата на средства која настанува ќе му биде вкалкулирана за следното државно првенство за кое ќе може да ја искористи.

16. Финансиски обврски на циу цица клубовите кон ЦЦФМ:

- 12.000,00 денари – годишна чланарина, најкасно до 01 март во тековната година;

- 3.000,00 денари учество на Екипно државно првенство, најкасно три дена пред почетокот на турнирот;

- 200.00 денари годишна регистрација за секој натпреварувач, најкасно до 31.12 во тековната година;

- 500.00 денари - задоцнето пријавување на натпреварувачи, глоба за задоцнета пријава на самиот ден на одржувањето пред почетокот на натпреварот.

- 300 денари – котизација за учество на спортист на државно првенство за секој натпреварувач посебно, најкасно три дена пред почетокот на турнирот.